



КАТАЛОГ НА ОБУКИ

во рамките на задолжителната континуирана обука за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства и за стручните служби во судството и јавното обвинителство

за период
ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2022 година

ЈАНУАРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
26 јануари 2022 среда	кривично	Кривичен прогон на кривични дела против животната средина: загадување на воздухот	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители/ОПДАТ
27 јануари 2022 четврток	управно	Азил и човекови права	HELP online kurs	Судии од кривични оддели, од Виш управен и Управен суд и јавни обвинители	Академија за судии и јавни обвинители/Совет на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција“
28 јануари 2022 петок	обука на обучувачи	Рушење на бариерите	Online	Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители/Центар за европско уставно право, Правосудната академија на Република Грција, Школото за судии на Шпанија и Институтот Лудвиг Болцман при Универзитетот во Виена
31 јануари 2022 понеделник	ЕКЧП	Следење на ефектот од обуките за чл.5 од ЕКЧП спроведени во период 2017-2018 година	Академија ламела 1	Судии и јавни обвинители (обучувачи кои поминале обуки за чл.5 од ЕКЧП)	Академија за судии и јавни обвинители / Совет на Европа

ФЕВРУАРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
4 февруари 2022 петок	општа	Спроведување на еколошка правда	Хотел Солун, Скопје	Судии од кривични и граѓански оддели од сите апелацион и подрачја	Академија за судии и јавни обвинители/ЦПИА
7-8 февруари 2022 понеделник- вторник	кривично	Криптовалути и финансиски истраги	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители/Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар“
8 февруари 2022 вторник	кривично	Право на обвинетите во кривичната постапка според директивите на ЕУ	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители/ТАИЕХ
9-10 февруари 2022 среда- четврток	кривично	Криптовалути и финансиски истраги	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители/Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар“
11 февруари 2022 петок	општа	Спроведување на еколошка правда	Хотел Солун, Скопје	Јавни обвинители од сите апелацион и подрачја	Академија за судии и јавни обвинители/ЦПИА

14 февруари 2022 понеделник	општа	Примена на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост	Online	Членови на комисији за користење и располагање со ствари	Академија за судии и јавни обвинители
15 февруари 2022 вторник	управно	Стекнување, остварување и заштитата на правата од индустриска сопственост (патенти, трговски марки, индустриски дизајн и географски назив)	Online	Судии од Виш управен суд и Управен суд	Академија за судии и јавни обвинители
16 февруари 2022 среда	граѓанско	Постапки согласно Законот за вонпарничната постапка и спорови од работен однос	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
17 февруари 2022 четврток	кривично	Посебни истражни мерки од аспект на ЗКП и Законот за класифицирани информации, начин на изведување на докази обезбедени со ПИМ	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
17-18 февруари 2022 четврток-петок	општа	Интернетот и слобода на изразување	Хотел во Охрид	Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители/Совет на Европа-ЈУФРЕКС 2
21 февруари 2022 понеделник	кривично	Екстрадиција и екстрадиционен притвор – меѓународни акти и национално законодавство	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
23 февруари 2022 среда	општа	Комуникациски способности - Вештина на комуницирање во судница	Online	Судии и јавни обвинители	Академија за судии и јавни обвинители
24 февруари 2022 четврток	кривично	Соработници на правдата	Online	Судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители/ОПДАТ

25 февруари 2022 петок	граѓанско	Извршување врз подвижни предмети и права спрема РСМ и нејзините органи, единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
28 февруари 2022 понеделник	општа	Утврдување на работни цели и спроведување на постапка за оценување на судските службеници	Online	Судски администратори и судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители

МАРТ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
1 март 2022 вторник	граѓанско	Надомест на штета од неоправдана осуда и незаконито лишување од слобода согласно одредбите од ЗКП	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
3 март 2022 четврток	кривично	Член 215 од КЗ неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, со акцент на личната употреба на дрогата и праксата на судовите во државата	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
7 март 2022 понеделник	општа	Дискриминација и Мобинг на работното место	Online	Членови на Советот на судската служба, судски администратори, раководни лица и судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
9 март 2022 среда	кривично	Алтернативни мерки со посебен акцент на мерките на засилен надзор и нивно извршување со примената на Законот за пробација	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
10 март 2022 четврток	граѓанско	Трошоци по повод претходни и привремени мерки и трошоци во парничната постапка	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
11 март	специјализирана	Управување, одржување и	Online	Претседатели на судови,	Академија за судии и

2022 петок	обука	расходување на средствата и предметите во сопственост на единките корисници на буџетските средства		јавни обвинители на јавни обвинителства, ССРСМ, СЈОРСМ	јавни обвинители
16 март 2022 среда	граѓанско	Граѓански спорови кои произлегуваат од Законот за приватизација и Законот за постапување со бесправно изградени објекти	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
17 март 2022 четврток	управно	Девизни прекршоци, одземање на девизни средства и други предмети во врска со донесени пресуди на Европскиот суд за човекови права	Online	Судии од Виш управен суд и Управен суд	Академија за судии и јавни обвинители
18 март 2022 петок	кривично	Кривични дела против здравјето на луѓето	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
22 март 2022 вторник	кривично	Компјутерски криминал, обезбедување и изведување на електронски докази	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
23 март 2022 среда	прекршоци	Постапка на порамнување во прекршочни предмети	Online	Судии од прекршочни оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
24 март 2022 четврток	општа	Вработување по јавен и интерен оглас	Online	Судски администратори, раководни лица и судски службеници кои работат во комисији	Академија за судии и јавни обвинители

25 март 2022 петок	граѓанско	Правни средства за судска заштита на правата од индустриска сопственост, авторското право и другите сродни права	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
28 март 2022 понеделник	општа/кривично	Техники на на пишување пресуди и обвиненија	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
29 март 2022 вторник	граѓанско	Последици од склучување на договори од страна на целосно или делумно деловно способни лица (ништовни и рушливи договори)	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

АПРИЛ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
4 април 2022 понеделник	општа	Изготвување на годишни извештаи за 2022 година по член 37 од ЗС и унификација со Европските стандарди	Online	Судски администратори и судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
5 април 2022 вторник	граѓанско	Одвоено намирување од член 193 и член 194 од Закон за извршување	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
6 април 2022 среда	кривично	Подигнување на свеста за улогата на жените и важноста од имплементацијата на Резолуцијата 1325	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
8 април 2022 петок	општа	Судење на далечина - добри практики и стандарди за фер судење со употреба на дигитална технологија	Online	Судии и јавни обвинители	Академија за судии и јавни обвинители
13 април 2022 среда	управно	Конкуренција, забранети договори, злоупотреба на доминантна позиција и процесот на оценување на законитоста на концентрациите и државната помош, антитрустови	Online	Судии од Виш управен суд и Управен суд	Академија за судии и јавни обвинители
14 април 2022 четврток	граѓанско	Примена на Директивата на Европската комисија за медијација во граѓански и трговски спорови од 2008 година	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

		и Директивата за медијација во потрошувачки спорови			
15 април 2022 петок	кривично	Исклучоци од непосредно изведување на докази на главна расправа, со посебен осврт на праксата на ЕСЧП за доказната вредност на „неконфронтирани искази“	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
19 април 2022 вторник	кривично	Кривични дела против културното наследство	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
20 април 2022 среда	граѓанско	Спорови за надомест на штета со странски елемент	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
27 април 2022 среда	кривично	Извршување на санкции	Online	Судски службеници од кривичните оддели	Академија за судии и јавни обвинители
28 април 2022 четврток	општа/граѓанско	Техники на пишување пресуди	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
29 април 2022 петок	граѓанско	Договор за вработување на определено време, нивна примена, законска уреденост (неуреденост), изигрување на договорите од страна на потписниците, правна несигурност и правна заштита на вработените, чл.46 од ЗРО	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

МАЈ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
4 мај 2022 среда	кривично	Злоупотреба на службената положба и коруптивноста при јавните набавки	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
5 мај 2022 четврток	трговско	Правната релација помеѓу стечајот и извршувањето - правен третман на приделешка на налог за извршување врз недвижниот имот на стечајниот должник	Online	Судии од трговски оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
6 мај 2022 петок	граѓанско	Докази во парничната постапка, со посебен осврт на вештачењето како доказ	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
9 мај 2022 понеделник	општа	Примена на Законот за судска служба	Online	Судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
10 мај 2022 вторник	кривично	Права на деца жртви на насилство или кривични дела, мерки на процесна заштита на децата жртви на кривични дела и постапка на интервјуирање на деца	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
11 мај 2022 среда	граѓанско	Примена на Законот за бесплатна правна помош	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
12 мај 2022	прекршоци	Прекршочна одговорност на правни лица и извршување на	Online	Судии од прекршочни оддели од сите	Академија за судии и јавни обвинители

четврток		прекршочни санкции изречени на правни лица		апелациони подрачја	
13 мај 2022 петок	управно	Јавни набавки, Бирото за јавни набавки (БЈН) и електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН)	Online	Судии од Виш управен суд и Управен суд	Академија за судии и јавни обвинители
17 мај 2022 вторник	граѓанско	Стекнување без основ со посебен осврт на граѓански спорови кои произлегуваат од примена на Законот за даночна постапка	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
18 мај 2022 среда	граѓанско	Побивање на должникови правни дејствија	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
19 мај 2022 четврток	кривично	Стег на кривични дела (идеален, реален и привиден) и продолжено кривично дело – судска пракса	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
20 мај 2022 петок	општа	Буџет и буџетски циркулар	Online	Судски и јавнообвинителски сметководители и претставници од СБС	Академија за судии и јавни обвинители
26 мај 2022 четврток	граѓанско	Актуелни граѓански спорови кои произлегуваат од договорите за градење и соинвеститорство	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
27 мај 2022 петок	кривично	Најдобри практики во борба против корупцијата	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

ЈУНИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
1 јуни 2022 среда	специјализирана обука	Презентирање на модели за воединачено определување на висината на судскиот паушал и поуспешна наплата на истиот	Online	Претседатели на судови, ССРСМ	Академија за судии и јавни обвинители
2 јуни 2022 четврток	граѓанско	Спорови кои произлегуваат при расправање на оставина (наследнички тужби)	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
3 јуни 2022 петок	специјализирана обука	Критериуми за оценка на јавната администрација	Online	Јавни обвинители на јавни обвинителства, СЈОРСМ	Академија за судии и јавни обвинители
6 јуни 2022 понеделник	општа	Архивирање на предмети (изготвување на план и листи и лачење)	Online	Судски администратори, раководни лица и судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
7 јуни 2022 вторник	граѓанско	Судска заштита во врска со договори за превоз во патниот сообраќај, со посебен осврт на примена на CMR – Конвенција во судските спорови	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
8 јуни 2022 среда	кривично	Принцип на опортунитет во кривичната постапка и осврт на примена на чл.43 и 44 од ЗКП	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
14 јуни 2022 вторник	граѓанско	Тужби за право на службеност – сите видови, вознемирување на право на сопственост	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
15 јуни	општа	Судска и обвинителска етика –	Online	Судии и јавни	Академија за судии и

2022 среда		теоретски и практичен пристап		обвинители	јавни обвинители
16 јуни 2022 четврток	кривично	Кривична одговорност на правните лица преку дејствијата на одговорните лица и законските застапници на истите, правните лица во стечај, нивните правни следбеници	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
21 јуни 2022 вторник	општа	Изработка на годишен план за вработување	Online	Претседатели на судови и судски администратори	Академија за судии и јавни обвинители
22 јуни 2022 среда	граѓанско/кривично	Судска практика на ЕСЧП во врска со правото на сурогатство	Online	Судии од кривични и граѓански оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
23 јуни 2022 четврток	граѓанско	Семејни имотно правни спорови помеѓу поранешни брачни партнери	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

ЈУЛИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
1 јули 2022 петок	кривично	Размена на искуства и најдобри практики за примена на Истанбулската Конвенција	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
5 јули 2022 вторник	управно	Престанок на правото на користење на градежно земјиште во државна сопственост, дигитализација на катастарските планови, ажурирање на податоци во катастар на недвижности, брисовни тужби	Online	Судии од Виш управен суд и Управен суд	Академија за судии и јавни обвинители
6 јули 2022 среда	граѓанско	Примена на Законот за заштита од вознемирување на работно место – мобинг и Законот за спречување и заштита од дискриминација	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
7 јули 2022 четврток	трговско	Трговец поединец, неговата правна положба и одговорност	Online	Судии од трговски оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
8 јули 2022 петок	кривично	Примена на АКМИС системот и судскиот деловник (Заведување на предмети и внесување на податоци)	Online	Судски службеници од кривичните оддели	Академија за судии и јавни обвинители
12 јули 2022 вторник	кривично	Меѓународни стандарди и принципи за примена на ПИМ мерки, мерки за обезбедување на предмети и имот во текот на	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

		кривичната постапка			
13 јули 2022 среда	граѓанско	Правни средства во судска надлежност поврзани со реализација на правата од залог на движни и недвижни ствари	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
14 јули 2022 четврток	општа	Примена на судскиот деловник	Online	Судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители

СЕПТЕМВРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
21 септември 2022 среда	граѓанско	Примена на АКМИС системот и судскиот деловник (Заведување на предмети и внесување на податоци)	Online	Судски службеници од граѓанските оддели	Академија за судии и јавни обвинители
22 септември 2022 четврток	граѓанско	Процесно-правна положба на детето во постапките во кои се одлучува за неговите права и интереси	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
23 септември 2022 петок	управно	Облици на државна помош, услови кои одредена мерка мора да ги исполни за да се смета за државна помош, елементи на државна помош, надлежен орган за оцена и за надзор на државната помош	Online	Судии од Виш управен суд и Управен суд	Академија за судии и јавни обвинители
27 септември 2022 вторник	граѓанско	Процесни одлуки по ЗПП во претходна постапка	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
28 септември 2022 среда	кривично	Конфискација и одземање на имот – меѓународни акти и национална пракса	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
29 септември	управно	Имплементација и спроведување	Online	Судии од Виш управен и	Академија за судии и

2022 четврток		на даночното законодавство		Управен суд	јавни обвинители
30 септември 2022 петок	општа	Судир на интереси и Антикорупциски мерки	Online	Судски и јавнообвинителски службеници	Академија за судии и јавни обвинители

ОКТОМВРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
4 октомври 2022 вторник	граѓанско	Присилно извршување на привремени мерки издадени од судот според Законот за обезбедување на побарувањата	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
5 октомври 2022 среда	кривично	Притвор како мерка за обезбедување присуство низ призмата на ЕКЧП и праксата на ЕСЧП	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
6 октомври 2022 четврток	специјализирана обука	Изземање на судиите според ЗПП и ЗКП и правните становишта на ЕСЧП во примената на членот 6 од ЕКЧП - актуелни прашања и дилеми	Online	Претседатели на судови, ССРСМ	Академија за судии и јавни обвинители
7 октомври 2022 петок	општа граѓанско управно	Правна терминологија и аргументација – основи и добри концепти за подготовка на добро образложени пресуди за фактичките и правните прашања	Online	Судии од Виш управен суд, Управен суд, граѓански и трговски оддели	Академија за судии и јавни обвинители
12 октомври 2022 среда	општа	Примена на одредбите од Законот за заштита на лични податоци во судското работење	Online	Офицери за заштита на лични податоци	Академија за судии и јавни обвинители
13 октомври 2022 четврток	граѓанско	Видови на осигурување и висина на надомест на материјална и нематеријална штета од договорите за осигурување	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

14 октомври 2022 петок	кривично	Улогата на финансискиот криминал во современите општества и меѓународна соработка во обезбедување на докази	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
18 октомври 2022 вторник	кривично	Кривични дела против половата слобода и половиот морал со посебен осврт на обезбедување на докази	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
19 октомври 2022 среда	граѓанско	Начин на востановување на службеноста и нејзин престанок	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
20 октомври 2022 четврток	управно	Управни договори и спорови кои се водат околу постапката за нивно склучување и повторување на постапка во управен спор	Online	Судии од Виш управен суд и Управен суд	Академија за судии и јавни обвинители
21 октомври 2022 петок	специјализирана обука	Улогата на јавниот обвинител во организација на работата на јавното обвинителство/Управување со предмети во јавните обвинителства	Online	Јавни обвинители на јавни обвинителства, СЈОРСМ	Академија за судии и јавни обвинители
25 октомври 2022 вторник	општа	Јавни набавки	Online	Судски и јавнообвинителски службеници кои се задолжени за спроведување постапка за јавни набавки	Академија за судии и јавни обвинители
26 октомври 2022 среда	трговско	Истапување и исклучување на содружник од друштвото како начин на престанок на содружнички однос	Online	Судии од трговски оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

27 октомври 2022 четврток	кривично	Исклучоците од непосредно изведување на доказите - правила и пракса	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
28 октомври 2022 петок	граѓанско	Извршување спрема недвижности кои се наоѓаат во заедничка сопственост	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

НОЕМВРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
1 ноември 2022 вторник	граѓанско	Заштита на правата на децата од семејства во социјален ризик	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
2 ноември 2022 среда	општа	Постапување со судски депозити и гаранции во судовите	Online	Судии од сите судови	Академија за судии и јавни обвинители
4 ноември 2022 петок	кривично	Чл. 4 од Протоколот 7 на ЕКЧП (забрана на двојно судење) – начело на ne bis in idem	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
8 ноември 2022 вторник	општа	Управување со предмети, интерна и екстерна комуникација и управување со време	Online	Судски и јавнообвинителски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
9 ноември 2022 среда	кривично	Несовесно лекување и лекарска грешка	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
10 ноември 2022 четврток	граѓанско	Навреда и клевета во време на избори од страна на политички субјекти и утврдување на одговорност	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
15 ноември 2022 вторник	управно	Судската практика (одлуки на Европскиот суд за човекови права и одлуките на домашните судови) како евентуален извор на правото во управниот спор, односно	Online	Судии од Виш управен суд и Управен суд	Академија за судии и јавни обвинители

		потребите за воедначување на судската практика			
16 ноември 2022 среда	граѓанско	Одговорност за нематеријална штета (одговорност за повреда на личните права) – доказни средства според ЗПП	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
17 ноември 2022 четврток	кривично	Пресметливост кај зависници од дрога и психотропни супстанции и кредибилност на искази на сведоци – зависници од дрога и психотропни супстанции	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
18 ноември 2022 петок	прекршоци	Постапување по решавање на прекршоци во реален стек кај сообраќајните незгоди	Online	Судии од прекршочни оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
23 ноември 2022 среда	општа	Примена на судскиот деловник (водење записник и тонско снимање)	Online	Дактилографи	Академија за судии и јавни обвинители
25 ноември 2022 петок	граѓанско	Подготовка и раководење со главна расправа - процесни решенија и нивна правна поука	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

ДЕКЕМВРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
1 декември 2022 четврток	граѓанско	Остварување право на нужен дел во вонпарнична постапка за расправање на оставина, содржина на барање, утврдување на нужниот дел и структура на решение	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
2 декември 2022 петок	кривично	Идентификување на корупцијата и злоупотребата на службената положба	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
5 декември 2022 понеделник	општа	Почитување на етичкиот кодекс – градење на судскиот морал, етика и интегритет	Online	Судски и јавнообвинителски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
6 декември 2022 вторник	граѓанско	Парични побарувања од работен однос; Штета од незаконит престанок на работен однос (неисплатени плати и придонеси од плати)	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
7 декември 2022 среда	општа кривично	Правна терминологија и аргументација – основи и добри концепти за подготовка на добро образложени пресуди за фактичките и правните прашања	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители	Академија за судии и јавни обвинители
13 декември 2022 вторник	трговско	Актуелни прашања поврзани со спроведување на реорганизација на должник според правилата на	Online	Судии од трговски оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

		Законот за стечај			
15 декември 2022 четврток	кривично	Мерки на претпазливост и нивна практична примена во судската пракса	Online	Судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
16 декември 2022 петок	граѓанско	Ништовност и рушливост на договори	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители
20 декември 2022 вторник	општа	Оценување на судската полиција (командување, раководење и оценување)	Online	Судска полиција	Академија за судии и јавни обвинители
21 декември 2022 среда	граѓанско	Медијацијата како алтернативна мерка за решавање на споровите	Online	Судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја	Академија за судии и јавни обвинители

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Покрај темите кои се наведени во Каталогот, ќе се одржуваат и обуки кои ќе бидат организирани во соработка со проекти. Деталите за нивна организација не ни беа познати во моментот на подготовка на Каталогот. Од таа причина, за нив дополнително ќе Ве известуваме.

Пријавувањето за сите настани пожелно е да биде во писмена форма (е-маил комуникација). И понатаму останува обврската тоа да биде направено преку контакт лицето одредено за комуникација со Академијата, по претходно запознавање на претседателот на судот, односно јавниот обвинител на јавното обвинителство.

За обуките кои ќе се одржуваат online преку веб платформата на Академијата, но и преку други платформи, Ве молиме при пријавување учесници кои за прв пат се пријавуваат, задолжително да ги доставувате сите податоци кои ќе бидат побарани во дописот со кој ќе Ве известуваме за обуката (пр. маил адреса, контакт телефон и сл.).

Забелешка: (од Каталогот јануари-декември 2022)

Во периодот за кој се однесува Каталогот, предвидено е одржување и на обуки со долу наведените проекти. Академијата во континуитет соработува со голем број на проекти и странски партнери, а во рамки на таа соработка спроведува повеќе обуки на актуелни теми. Со оглед на тоа дека во време на подготовка и на објавување на Каталогот, темите и термините на одржување на обуките со останатите проекти не беа познати, Академијата со допис дополнително ќе ги извести судовите и обвинителствата. По доставување на известувањето учесниците ќе може да се пријавуваат за учество.

Покрај наведените теми, извесно е и одржување обуки на теми кои дополнително ќе бидат дефинирани. Исто како и во досегашната практика, Академијата ќе продолжи со поддршка во организацијата на работни средби на апелационите судови и Врховниот суд на РСМ за воедначување на судската пракса.

- DCAF - Спроведување на мерките за следење на комуникациите
- TOT HELP (3-4 февруари 2022)
- ИПА - „Градење на институционалниот капацитет на Истражниот центар“ - Обуки за криптовалути
- Совет на Европа - iPROCEEDS-2
- ИРЗ – обуки од кривична и граѓанска област
- ГИЗ
- ЕИПА
- ОБСЕ,ОДИХР
- ОПДАТ
- ДКСК
- Комора на медијатори / Институт за европска политика ЕПИ/ Холандска федерација на медијатори – Обуки за Медијација